

1.	Наслов на наставниот предмет	ВИРУСНИ ОСИПИ КАЈ ТРУДНИЦА И НОВОРОДЕНО			
2.	Код	ОМ- И- 46			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Инфектологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Четврта/VII I	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф. др. Ирена Кондова Топузовска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Потпис од Инфектологија			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): <ul style="list-style-type: none"> • Изучување на карактеристиките на вирусните осипи кај трудница и новородено, последиците и можноста за нивно спречување. • Демонстрација и практична работа на случаи со осипи. 				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: Имун одговор и осетливост на инфекција во тек на бременост. - Конгенитален синдром на рубеола; - Дијагноза и превенција на перинатална инфекција со вирусот рубеола. - Варичела кај трудница; - Конгенитален синдром на варичела; - Дијагноза, превенција и лекување на варичела кај трудница и новородено. - ХСВ инфекција кај трудница, антепартално пренесување на ХСВ инфекција на фетус, интрапартално пренесување на ХСВ инфекцијата на новородено; - Дијагноза, превенција и третман на ХСВ инфекции кај трудница и новородено. - Морбили кај новородено; - Дијагноза и превенција на малите сипаници Практична настава: Обработка на пациенти со осипи. Семинарска работа: Избрани делови од вирусните осипи.				
12.	Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски,	Вежби 5 часови Семинари 5 часови	

			клинички), семинари, тимска работа		
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Тестови		мин.-макс.	
		Завршен испит	Усмен дел	бодови 15 - 25	
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови 25 - 35	
	17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава	бодови бодови мин.-макс. 10 - 20 10 - 20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови. За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
		1	Донатан Коен, Вилијам Ц. Паудерли	Инфективни болести, том 1 и 2	Табернакул
2	Наставниците од Катедрата по	Инфективни болести	Универзитет „Св Кирил и	Година 2012	

			Инфектологија		Методиј“ Медицински факултет	
		Доплнителна литература				
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.2	1	D Longo, A Fauci, DL Kasper, S Hauser, J Jameson, J Loscalzo	Harrison’s Principles of INTERNAL MEDICINE (2 Vol Set) 18 edition		2011